



Бр. 10-538/1
04.04.2016
Битола

ПОВИК
за
објавување трудови во ХОРИЗОНТИ
(серија А-општествени и хуманистички науки)
(серија Б – природно-математички, техничко-технолошки,
биотехнички и медицински науки и здравство)

Почитувани,

Редакцискиот одбор на меѓународното научно списание Хоризонти Ве повикува со свој труд да земете учество во новото издание на ХОРИЗОНТИ (серија А и серија Б).

Во списанието Хоризонти се објавуваат автентични, претходно необјавувани трудови.

Доставување и област

Авторите кои се заинтересирани за објавување во *Хоризонти*, не треба да имаат помал научен степен од магистер на науки.

Со поднесувањето на трудот секој автор треба да пополни **пријава** во којашто треба да наведе на која серија се однесува трудот како и областите кадешто тој припаѓа.

Трудот се доставува во електронски облик, на електронска адреса horizonti@uklo.edu.mk на македонски и англиски јазик за македонски автори. Авторите од странство ги испраќаат своите трудови на англиски јазик.

Класификација, авторство и авторски права

Секој објавен труд ќе биде класифициран како: изворен научен труд, прегледен научен труд и стручен научен труд.

Секоја автор може да се јави како автор на еден и коавтор на уште еден труд.

Со поднесениот труд, авторите се согласуваат да ги отстапат авторските права на списанието Хоризонти.

Рокови

Краен рок за доставување на трудовите е 06.05.2016.



Рецензија

Доставените трудови се рецензираат анонимно од страна на двајца рецензенти од потесната област во којашто е трудот. Одлуката за објавување на трудот се донесува врз основа на рецензионото мислење за вкупниот квалитет на трудот, неговото значење за одредена дисциплина и слично.

Јазик и форма на публикување

Научното списание Хоризонти ќе се објавува и во печатена и во електронска форма на англиски јазик.

Трошоци

Трошоците за рецензирање и објавување на трудовите за лица вработени и ангажирани на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола ќе бидат покриени од страна на Универзитетот.

Авторите на трудови надвор од Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола се обврзани да платат 50 евра (во денарска противвредност) за објавен труд, што претставува 50% од вкупните трошоци за рецензирање, подготовка за објавување и објавување на трудот.

Уплатата на средствата се врши по рецензирањето на трудот и одобрувањето за негово објавување.

Секој автор добива примерок од научното списание.

Упатство за припрема на текстот

Секој труд треба да биде корегриран и лекториран од страна на авторот. Апстрактот треба да содржи до 150 зборови. Текстот на трудот се подготвува во Microsoft Word за Windows, фонт Times New Roman со англиска и македонска поддршка соодветно.

Димензии на страницата: формат А-4, маргини: лева и десна: 4,5, горна: 6, а долна маргина: 5.

Бројот на страници не треба да биде поголем од 10.

Техничка обработка на трудот:

1. Наслов: фонт 14 pt, bold, all caps, centre
2. Еден празен ред 11 pt
3. Автор: 12 pt bold centre
4. Адреса, назив на установата, место, e-mail на авторот (11 pt centre)
5. Два празни реда 11 pt
6. Апстракт: 11 pt bold centre
7. Еден празен ред
8. Текст на апстрактот: 11 pt, tab stop position 0,5 cm, justify
9. Клучни зборови: не повеќе од 5.



10. Празен простор 3 x 11 pt
11. Вовед и наслов на секое следно поглавје: без нумерација, all caps centre
12. Еден празен ред 11 pt
13. Текст на трудот, 11 pt tab position 0,5 cm justify
14. Сликите и табелите во текстот треба да бидат нумерирани, а равенките да бидат напишани со equation editor и нумерирани.
15. ЛИТЕРАТУРА 11 pt caps centre (пр. Avelini Holjevac, 1. Kvaliteta i zdravstveni turizam, br.1. Zagreb, str, 57-62, 2001.)

Редакцискиот одбор упатува на придржување кон Упатството за припрема на текстот.

НАПОМЕНА: Трудовите коишто не ги исполнуваат техничките норми ќе бидат вратени на авторот.

Повеќе информации како и образец за трудот може да најдете на интернет страната www.uklo.edu.mk

Лице за контакт: м-р Елена К.Ристоска

e-mail: elena.kitanovska@uklo.edu.mk

тел. 047/223-788 л. 126

Прилог: Пријава

Проректор
проф. д-р Виолета Маневска с.р.